

## ВОВЕД

Природната околина е проблем, стар колку и потребата за учење и образование, но начините на нејзиното проучување и користење како сознаен извор недоволно и парцијално е проучуван и истражуван. Тоа особено се отнесува за нашата истражувачко-научна практика. Повеќегодишното проучување на проблемот на сознавањето на околната од страна на ученикот покажа дека станува збор за многу актуелен дидактичко-методички проблем, со големо теоретско и практично значење.

Актуелноста на проблемот е условена од голем број чинители, но еден од присуствите е ошто прифатениот став дека денес не постои ниво и вид на образование каде што личноста може да се вооружа со знаења применливи во текот на целиот живот. Во овој контекст, перманентното учење и самообразование станаа составен дел на животот. Сé повеќе се актуализира сознанието дека инвестирањето во развојот на интелектуалните способности и способувањето за самообразование е многу поважна задача на наставата, отколку квантумот на знаења со кој ученикот се здобива во текот на образовниот процес. Затоа и сé почесто се укажува на неопходноста од поместување на тежиштето на наставата кон учењето, од усвојување на готови знаења кон модели за самостојно учење.

Дидактичкиот концепт на современата настава може да се вброи во концептите познати као настава во чиј центар е личноста на ученикот и процесите на учење. Тој е концепт кој се гради врз сознанијата за слабостите и предностите на постојниот концепт на настава кај нас, новите сознанија на психологијата и педагогијата, претпоставените потреби на општеството во 21 век од аспект на карактеристиките на знаењата и способностите што ќе им бидат потребни на луѓето.

Во центарот на учењето е сваќањето на поимите, процесите и законостите, а не помнењето на голем број факти. Цел на учењето не е

Фотографското туку функционалното знаење, да може тоа да се примени ефикасно во нови ситуации во наставата или во реалниот живот. Се инсистира на користење на сите сетила и сите канали за прием на информации, за развој на когнитивните способности од повисок ранг (примена, анализа, синтеза, предизување), а не само на меморирање и репродукција.

Детето го поима светот како целина, холистички и затоа програмските содржини најчесто се третираат како меѓусебно поврзани, како ~~од~~ ~~различни~~ ~~аспекти~~ или гледишта. Целосноста на поимањето на светот се однесува ~~не само~~ ~~на~~ на интелектуалното осознавање туку и на формирање на вредносни ставови и оспособување за акција.

Учитничкиот и училишниот простор е уреден така што претставува ~~спомогативна~~ средина за учење. Покрај присутвото на разни материјали за ~~учење~~, посебно се инсистира на обезбедување на природен материјал донесен од ~~непосредната~~ ~~околина~~. Ако некои природни појави треба да се проучуваат во ~~училиштата~~ или во природата, предност ѝ се дава на природата како изворна ~~решеност~~, така што непосредната околина е често место во кое се учи. Учителот ~~како~~ извор на знаење и директен поучувач и натаму останува, но тој веќе не е ~~доминантен~~ извор на знаења. Вака богатата средина за учење му помага на ученикот да се оспособи за учење од различни извори на знаења и да ги ~~причува~~ нивните потенцијали за учење.

Сетилното перцепирање е основа за приирање информации и за ~~стекнување~~ на знаењата, особено на раната училишна возраст. Затоа голем број ~~од~~ активностите за учење започнуваат со лично искуство, со непосредно ~~перцепирање~~ со сите сетила, се организираат активности за приирање на ~~поглавици~~ од средината, истражувачки активности во кои се манулуира со ~~материјалите~~ и средината со цел да се откријат законитетите, последиците и ~~причините~~.

Во учењето доминираат ситуации во кои ученикот истражува и решава ~~проблем~~ што сам го одbral или заеднички е поставен. Тоа особено се практикува во природно-научното подрачје во кое најлесно се манипулира со материјалите и ~~варијаблите~~. На тој начин учениците ги практиираат вештините за ~~истражување~~ и решавање проблеми, знаењата ги стекнуваат активно, низ ~~сопствената~~ работа, а не ги добиваат од други.

Често се организираат ситуации на кооперативно учење во групи и парови. ~~Учењето~~ во група овозможува користење на знаењата што веќе постојат во ~~группата~~, учениците се оспособуваат да ги искажат различните мислења отворено ~~и со~~ аргументи и да спорат со туѓи мислења. Сваќаат дека научните знаења не се

честите, туку динамични и менливи. Вака стекнатите знаења се активни и можат да се применат во нови ситуации од реалниот живот.

Учениците се отворени за присуство на родителите и на возрасни лица коишто имале професионални или лични искуства со нештата што се предмет на учењето, за нивно активно вклучување во реализацијата на одделни содржини коишто помош во учењето на децата. Родителите се вклучуваат во уредувањето на ученичкиот простор и во обезбедувањето разни извори за учење на децата.

Со оглед на тоа што овој труд, третира одреден методички аспект на наставата, а тоа е проблемот на сознавањето на природната околина или учењето со помош на околнината од страна на ученикот, сметаме дека во наставната наставна практика по природно-научното програмско подрачје токму тоа е неговата послаба страна, да не речеме и најслаба страна, која се манифестира со неразвиеност на еден општ стратешки модел на сознајниот процес.

Со оглед на тоа што дидактичката основа е еден од главните извори на наставот учителот да се снајде во разработката на една општа стратегија на наставјавањот процес, проблемот се мултилицира со фактот дека актуелните методики како дидактички трансмисери на одделени наставни предмети, наместо современ динамички модел на сознавање нудат класичен дидактички континентален модел, без динамика и процесуалност, примена на методи и практика на активно учење, користење на разновидни извори на знаења и сл.

Неразвиеноста на општ модел на водење на сознајниот процес која произлегува од недоволната проученост на процесот на сознавање во наставата и неговата сложеност, се наоѓа во фактот дека актуелната дидактика процесот на сознавањето во наставата најмалку го има разработено. Во нашата вообичаена наставна практика се употребува функционира класичната дидактика како низа на засновани на држава од дескриптивен и илустративен карактер, излагајќи ги на испитувачки начин дидактичките компоненти, а процесот на сознавањето на учителот во наставата не е проникнат, не се протега и осмислено испреплетува со компонентите на наставата во нивното динамичко единство и поврзаност.

Според нашите сознанија, таквата состојба во наставата е продукт на комплекс од причини и односи во воспитно-образовната работа, па и пошироко, коишто сме дека еден од нив е постоењето на различни свакаја за методите и практиките на активното учење (сознавање) на ученикот во наставата, сознавањето на неговите видови и начини на организирање, дилеми во врска со ефектот од овој начин на учење, отсуство на научни истражувања кои треба туметретски да го осмислат овој комплекс од дидактичко-методички прашања и врз основа на емпирички докази да говорат за ефектите кои можат да се постигнат на

примитивен план. Во оваа смисла, научниот интерес на овој труд е насочен кон тоа да донесе свој придонес кон поцелосно теоретско согледување на одделни аспекти на сознавањето на природната околина од страна на ученикот и кон научната спецификација на ефектите од организирање на одделни видови на сознавачка дејност.

Без сомнение е дека наставата по природо-научното подрачје има јасно определени специфичности кои императивно ја наметнуваат потребата да се изгради специфична концепција на наставна работа, со исходишни оријентири и упатства за конципирање на наставата, што со себе ја повлекува потребата од интегративен пристап за методичките прашања на сознајниот процес кој во себе би ја содржал научната елaborација на некои методички прашања, но и критичко преиспитување на теоретските поставки во постојните методики и методики.

Затоа методичкиот аспект на сознајната дејност во наставата воопшто, а посебно за сознавањето на ученикот во природо-научното подрачје е поле во које на научна основа интензивно мора да се работи, особено во дефинирањето и спецификацијата на активностите на ученикот во процесот на сознавањето и животот кој го опкружува.

Во таа смисла во методиката на наставата по природо-научното подрачје би требало да се изградат такви стратегии и постапки во сознавачката дејност во наставата кои во себе ќе ги интегрираат психолошките, логичките и педагошко-дидактичките аспекти на учењето и наставата: да ги интегрираат внатрешните процеси кај учениците без кои нема настава (психолошкиот аспект), облиците и правците на мислењето (логички) и со својата целосност и начин на функционирање да го одржува оптималниот пат на реализацијата (педагошко-дидактички аспект).

Во трудов се присутни настојувањата да се изградат одредени стратегии и постапки на сознавање (истражување) во наставата по ПиО и природа кои би ги подобреле слабостите на моделот во актуелната вообичаена наставна практика и по тој начин на постигнувањата на современата дидактика би овозможиле создавање на современ модел на водено и самостојно сознавање на природата од страна на ученикот.

Овој труд содржи три меѓусебно поврзани делови и тоа: прв дел - теоретски пристап кон проблемот, втор дел - методологија на истражувањето и трет дел - анализа и интерпретација на резултатите, како и заклучок, литература и приложени.